

## ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА

Број на огласот за кој се однесува известувањето: **60/2017**

### ДЕЛ I: ДОГОВОРЕН ОРГАН

I.1) Податоци за договорниот орган

I.1.1) Назив на договорниот орган: **Агенција за катастар на недвижности**

I.1.2) Адреса: **Трифун Хаџи Јанев бр.4**

I.1.3) Град и поштенски код: **Скопје 1000**

I.1.4) Интернет адреса:

I.1.5) Лице за контакт: **Лидија Петкоска** Адреса на е-пошта: **[l.petkoska@katastar.gov.mk](mailto:l.petkoska@katastar.gov.mk)** Телефон/Факс: **3204-842/**

I.2) Категорија на договорен орган, негова главна активност или дејност:

**Правни лица основани за задоволување на потребите од јавен интерес – Член 4 став 1 алинеја б) од Законот - Општи јавни услуги**

### ДЕЛ II: ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА

II.1) Предмет на договорот за јавна набавка:

**Поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација, хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови**

II.2) Вид на договорот за јавна набавка: **Услуги - Услуги за одржување и поправка**

Место на испорака на стоките или извршување на услугите, или локација на извршување на работите:

II.3) Дали договорот е од опфатените дејности (секторски договор): **Не**

II.4) Дали постапката ќе ја спроведе Централно тело: **Не**

II.5) Групна набавка: **Не**

II.6) Подетален опис на предметот на договорот за јавна набавка: **Даден е во техничката спецификација која е составен дел од тендерската документација**

II.7) Референтна номенклатура за доделување на договор за јавна набавка (ОПЈН): **Да**

Основен предмет на јавната набавка-Главен поимник

Шифра	Опис
50711000-2	Услуги за поправка и одржување на електрични инсталации на објекти
50720000-8	Услуги за поправка и одржување на системи за централно греење
50730000-1	Услуги за поправка и одржување на системи за разладување
50700000-2	Услуги за поправка и одржување на инсталации на објекти

II.8) Дали предметот на набавката е делив: **Да**

Дел број	Опис на делот за набавка	Аукција/Конечна цена
3	Ладење и греење	е-Аукција

II.9) Рамковна спогодба: **Не**

II.10) Времетраење на договорот:

Период во месеци: **12**

Или се планира да започне **08.02.2018**

се планира да заврши **07.02.2019**

### ДЕЛ III: ПОСТАПКА

III.1) Вид на постапка: **Отворена постапка**

III.2) Меѓународна објава: **Да**

III.3) Критериум за доделување на договор: **Најниска цена**

III.4) Електронска постапка? **Да**

III.5) Дали е спроведена електронска аукција? **Да**

III.6) Дали е спроведено поднесување на конечна цена? **Не**

### ДЕЛ IV: СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР ИЛИ РАМКОВНА СПОГОДБА

IV.1) Услови под кои е склучен договорот или рамковната спогодба

IV.1.1) Датум на склучување на договор или рамковна спогодба: **08.02.2018**

IV.1.2) Број на договорот / фактурата **1015-4674**

IV.1.3) Број на добиени понуди: **4**

Највисока добиена понуда: **153.300,00**

Најниска добиена понуда: **1.769,58**

IV.2) Информации за носителот на набавката со кој е склучен договорот

Име на носителот на набавката: **Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги СТАРТЕР ФОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово**

Адреса на носителот на набавката: **ул. 120 бр. 10 блок 56 зграда 2**

Град или населено место: **Тетово**

Држава: **Република Македонија**

IV.3) Информации за вредноста на договорот

IV.3.1) Проценета вредност на договорот или рамковната спогодба: **10.000.000,00**

IV.3.2) Вредност на склучениот договор со вклучен ДДВ: **4.720.000,00**

IV.5) Датум на доставување до Биро за јавни набавки: **19.02.2018**

### ДЕЛ V: ИЗВЕСТУВАЊА ЗА СКЛУЧЕН ДОГОВОР

Реден број	Број на дел	Назив на носителот на набавката	Предмет на договорот за јавна набавка	Вредност на склучениот договор со ДДВ
1	1	Друштво за производство, промет и услуги РЕЛИСИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје	Поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација, хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови	5.900.000,00
2	2	Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги СТАРТЕР ФОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	Поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација, хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови	1.180.000,00
3	3	Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги СТАРТЕР ФОН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово	Поправка и одржување на инсталации на објекти, електрични инсталации, систем за вентилација, хигиено-техничко одржување на простори, климатизери и централна климатизација и инсталација за топловодно греење со набавка на резервни делови	4.720.000,00
			<b>Вкупно:</b> <b>Проценета вредност на набавката со ДДВ:</b> <b>Променета проценета вредност на набавката со ДДВ:</b>	<b>11.800.000,00</b> <b>11.800.000,00</b> <b>0,00</b>

## ДЕЛ VI: ДОКУМЕНТИ